

Да ги надминеме суетите и теснопартиските интереси, да престанеме меѓусебно да се обвинуваме, да ги заборавиме лошите моменти од 2007 година, а во новата 2008 да покажеме единство, и да се избориме за поканата за НАТО и за добивањето датум за преговори со Унијата.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Полека зачекоривме во 2008 година. Година пресудна за македонската иднина. Година во која очекуваме да добиеме покана за НАТО и датум за преговори со Европската унија. Нашите надежи се насочени кон букурешкиот Самит на НАТО, кога всушност и ја очекуваме поканата за влез во Алијансата. До овој Самит, кој ќе се одржи во април, ни остануваат повеќе од два месеца. Па, затоа да ги засукаме ракавите и да тргнеме во поход, за да не ни се случи фијаско - уште еднаш да ја прокоцкаме историската шанса. Да ги надминеме суетите и теснопартиските интереси, да покажеме единство. Ние тоа го можеме, но проблемот е во политичките мозоци - дали навистина тоа го сакаме. Всушност, дека може вакво нешто да се случи на македонската политичка сцена, односно да се покаже обединетост за клучните прашања од кои зависи интегрирањето на Македонија во европското и во евроатлантското семејство, доказ се средбите меѓу политичките лидери, кои се случија кон крајот на минатата 2007 година, и договорот кој тие го постигнаа. Но, им требаше речиси цела година за да профункционира нивниот разум, па затоа и задоцнето реагираа на европските препораки. Меѓународниот фактор ја препозна нивната тактика на однесување, па како резултат на тоа неколку пати ги повикуваше да покажат консензус. Го препозна и тоа што во изминатата година, како и во сите минати години од македонскиот плурализам, беше присутно вообичаеното правило - за сè што е лошо секој секого да обвинува, а кога е нешто добро поените за ова да си ги припишува на сопствена адреса.

Факт е дека клучните политички партии, и од власта и од опозицијата, без исклучок, не беа на висина на задачата која требаше да ја извршат. Не покажаа ниту доволно политичка волја, ниту соодветно ниво на одговорност за ситуацијата во која се наоѓаат државата и нејзините граѓани. Сите повеќе беа оп-



НИКОЛА ГРУЕВСКИ ПРИСУСТВУВАШЕ НА МИНАТОГОДИШНОТО ОБРАЌАЊЕ НА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ. ПРОМЕНЕТА ЦРНО-БЕЛАТА СЛИКА - ПРОТИВНИЧКИОТ ТАБОР ДА ГО БОЈКОТИРА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, АКО ТОЈ Е ИЗБРАН ОД ДРУГА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА

ДА ГИ ЗАСУКАМЕ Р ЗА ДА НЕ ЈА ИЗГУБИМ ЗА ВЛЕЗ ВО АЛИЈА

товарени со дневниот рејтинг отколку со исполнувањето на крајната цел. Повеќе беа фокусирани кому во јавноста ќе му ја префрлат одговорноста за неуспешните средби или непостигнатите договори, отколку како да се дојде до решението. А сè ова ја наруши сликата за Македонија во очите на Брисел. Токму затоа се и такви какви што се извештаите на меѓународните институции. Време е за промена, како во нивниот начин на размислување, така и во начинот на дејствување.

"СПАСКО"

Во интерес на доброто на оваа држава, на почетокот на 2008 година, се навраќаме на експозето на Црвенковски, со една единствена цел - да не ги повториме грешките од минатата 2007 година, но и да покажеме почит кон институцијата претседател на држава. Иако минатата година, во веќе виден стил, во полупразна собраниска сала, шефот на државата се обрати пред народните избраници, за среќа, овој пат тој беше почестен и со присуството на премиерот Никола Груевски и со уште двајца негови министри. Присуството беше објаснето како резултат на државните интереси, кои биле поважни од нерегуларноста на, како што не заборавајќи да потенцираат, изборите за пр-

етседател на кои Црвенковски, според нив, добил нелегитимен мандат.

Иако со овој начин на однесување политичарите покажаа лажна кохабитација, добро е што конечно се промени црно-белата слика, која во државата функционираше повеќе од една деценија - противничкиот табор да го бојкотира шефот на државата, ако тој е избран од друга политичка партија. Всушност, изминатата година бевме неми сведоци на топло-ладните односи меѓу премиерот и претседателот. Но, ги перцепиравме и препукувањата меѓу позиционите и опозиционите партнери. Во целата ситуација мораше да интервенира и меѓународниот фактор. За оваа држава беше срамно политичарите да се однесуваат како деца, а при тоа секој да уценува колку што може повеќе. Никој не треба да биде ослободен од одговорноста. Напротив, за сè ова што ни се случува во државата, и за бездната во која секојдневно се повеќе и повеќе тонат македонските граѓани, без разлика на нивната припадност, виновни се сите - од првиот до последниот политичар. Исклучоците од оваа констатација ги нема или се многу ретки. И покрај тоа што си ја менуваа функцијата - час на власт, час во опозиција, и едните и другите го собираа кајмакот во секоја позиција. А страдаше само обичниот смртник. Но, шефот на државата воопшто не проговори за економијата,

ЕДОНСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА

за сиромаштијата, но и за тунелот без крај за македонските граѓани. Мора да се менува односот електорат - народни претставници. На овие граѓани им е доста од лаги, празни ветувања, непотизам...

Сепак, експозето на Црвенковски ќе биде одбележано и по тоа што тој умело ја искритикува и опозицијата. Прашање е дали тој навистина мислеше така или, пак, тоа го направи само за да не му ја забележат наклонетоста кон неговите довчерашни партнери? Колку е присутно влијанието на шефот на државата врз однесувањето на социјал-демократите? Ако се имаат предвид информациите кои долго време кружеа во јавноста, а кои се однесуваа на тоа дека за секој потег на сдсмовците се бара консултација од шефот на државата, тогаш неговите критики би паднале во



ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ. ПАТОТ КОН ЕУ И НАТО НЕ ПОЗНАВА ПАРТИСКА БОЈА

АКАВИТЕ Е ШАНСАТА НСАТА!

вода. Да се надеваме дека ваквите изјави доаѓаат од нечији зли јазици и дека тој на крај ја сфатил позицијата на која се наоѓа, односно дека треба да биде претседател на сите граѓани и мора да ја заборави партијата од која дошол на функцијата прв човек на државата.

"Сè уште не можам да разберам кој концепт во законите за Јавно обвинителство толку долго и така упорно го

бранеше опозицијата со своите ставови и предлози", искритикува Црвенковски, но не заборави да ја потенцира и својата улога на "спасител":

"Со цел да се надмине долгата блокада при конституирањето на Судскиот совет, дадов предлог со кој во име на постигнување компромиси, се откажав од уставното право сам да предложам двајца кандидати. Се согласив да се потпишам под било кои два усогласени предлога, кои ќе ми бидат доставени од најголемите четири партии од власта и од опозицијата".

Таква констатација имаше и за амбасадорите:

"За да се надмине проблемот со именувањето на амбасадори на испразнените места уште во февруари предложив да пристапиме кон доследна примена на Законот за надворешни работи и кандидатите да се утврдат од редот на професионалните дипломати од МНР. Предлогот се прифати дури на крајот од септември, а со неговата реализација се почна дури во октомври, кога оценката за лошата кохабитација меѓу претседателот и Владата веќе се најде и во извештајот на Европската комисија и во годишните оценки на НАТО".

Критики од Црвенковски беа упатени и во насока на интегративците:

"Точно е дека ДУИ ја доби најголемата доверба меѓу граѓаните Албанци на парламентарните избори. Тоа е нешто што мора да се почитува и да се има предвид кога се донесуваат политички одлуки... Но, не е точно дека тоа само по себе значи учество во извршната власт. Едноставно, таква одредба нема ниту во Уставот, ниту во Рамковниот договор. И тоа не е случајно, бидејќи кога би било поинаку тоа би било во директна спротивност со базичниот принцип за унитарниот карактер на државата".

"НЕПОСТОЕЧКИОТ ДОГОВОР" СТАНА УСЛОВ ЗА АЛИЈАНСАТА

Јавноста долго време беше отповарена и со прашањето имало или немало т.н. договор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ и што тој содржел. Дали прашањето за употреба на јазиците и прашањето за статусот на борците на ОНА биле договорени со т.н. "Мајски договор" не знаеме, но знаеме дека тие сè уште се камен на сопнување меѓу преговарачките страни. Но, реакции има и од јавноста.

"До денес не е јасно како тоа непостоечки договор како 'мајскиот' стана еден од клучните критериуми за понатамошниот напредок и во Извештајот на ЕУ и во препораките на НАТО. Сега кога конечно содржината на тој договор ѝ стана позната на севкупната јавност не можам да откријам што било толку комплицирано или политички деликатно за да се изгубат неколку месеци во преговори и усогласувања. Најтешко може да се објасни зошто нешто што се договорил во мај се спроведува дури во декември, откако годишниот извештај на ЕУ беше завршен и објавен, а од аспект на НАТО влеговме во временски теснец", посочи Црвенковски.



вор како 'мајскиот' стана еден од клучните критериуми за понатамошниот напредок и во Извештајот на ЕУ и во препораките на НАТО. Сега кога конечно содржината на тој договор ѝ стана позната на севкупната јавност не можам да откријам што било толку комплицирано или политички деликатно за да се изгубат неколку месеци во преговори и усогласувања. Најтешко може да се објасни зошто нешто што се договорил во мај се спроведува дури во декември, откако годишниот извештај на ЕУ беше завршен и објавен, а од аспект на НАТО влеговме во временски теснец", посочи Црвенковски.

БИЛАТЕРАЛЕН ПРОБЛЕМ ИЗДИГНАТ КАКО КРИТЕРИУМ ЗА НАТО

Во фокусот на вниманието е и прашањето за името, но и заканите за грчко вето за нашиот прием во Алијансата. Критиките од наша страна кон Грција се оправдани, но прашањето кое сега сите си го поставуваме е каде досега беше државниот врв. Засилената дипломатска офанзива требаше да се поведе многу порано, а не сега кога сме доведени во временски цајтунг. Токму инертноста на целиот политички естаблишмент нè доведе до ова дереџе, но не смееме уште еднаш да погрешиме. Не смееме да го трапаме името за членството во НАТО.

Во однос на разликите со Грција околу името, шефот на државата потенцира:



"Тоа очигледно се должи на одлуката на грчката Влада решавањето на овој повеќегодишен спор да го издигне на ниво на еден од највисоките приоритети на својата надворешна политика. За дел од причините за ваквиот пристап можеме само да претпоставуваме. Но едно е сосема јасно. Република Македонија се наоѓа пред добивање покана за членство во НАТО. Република Грција е членка на Алијансата и нејзиното влијание во донесувањето на одлуката за упатување на поканата сака да го искористи за зајакнување на својата преговарачка позиција и постигнување поповолно решение во спорот. Оваа политичка логика можам да ја разберам, но со неа не можам и да се согласам. Не се согласувам затоа што се прави обид еден билатерален проблем да се издигне на ниво на критериум за членство во НАТО. Не се согласувам затоа што е во директна спротивност со Времената спогодба од 1995 година, со која Република Грција презеде обврска да не го попречува интегрирањето на Република Македонија во меѓународните организации доколку се користи референцата од ООН".

КЛИШЕ

Вообичаено, неговиот говор различно беше оценет, зависно кој од која позиција настапуваше. Изјавите се движат од тоа дека реално ја отсликал ситуацијата до тоа дека неговиот говор личел на говор на опозиционен лидер, но и многу повеќе ја искритикувал власта, отколку опозицијата, а за себе немал никаква критика.

"Не успеа малку да излезе од сопственото клише кое го практикува со години наназад, многу повеќе да кажува кој, што треба да работи, а не слушнав ниту еден збор за јас погрешив", потенцира Тито Петковски и дополни:

"За НСДП најсуштествено е тоа што се вразумивме како институции на системот и што од денес сите ќе работиме заедно на зголемување на кредибилитетот на институциите на македонската држава и на македонското општество, што секако недостасуваше во изминатиот период. Нешто добро што се случи во континуитет последниот месец е и што смогнаа сили да ги надминат суетите оние луѓе кои се најодговорни за состојбите во државата и да испратиме порака дека имаме енергија, имаме потенцијал Македонија да ја подготвиме за друштво со европските народи и држави".

Во однос на прашањето за кохабитацијата, Јани Маџрадули од СДСМ, потенцира:

"Ако ја спомнеме кохабитацијата подобро е од лани но, за жал, може да констатирам уште е со многу политика. Присуството само на премиерот и на двајца министри и на секој четврти пратеник на ВМРО-ДПМНЕ кажува дека тоа била политичка одлука во која сосема легитимно место има и одлуката на Мендух Тачи да не присуствуваат како партија на говорот. Во сите четири обиди кои СДСМ му ги понуди на ВМРО-ДПМНЕ за излез од кризата, враќање на колосек, европскиот договор, првата наша реченица беше дека сме свесни оти и ние сме дел од одговорноста, тоа сме го кажале неколку пати, но најголемата одговорност во оваа држава ја носи Владата на Македонија".

"И позицијата и опозицијата можат да се најде себе си во оваа експозе и сите треба да го извлечеме тоа што е во интерес на граѓаните на Република Македонија", изјави Рафиз Алиџи од ДУИ.

За разлика од нив, премиерот не ги коментираше критиките на претседателот на државата, но потенцира дека е задоволен од резултатите со кои се остварува изборната програма на коалицијата "За подобра Македонија".

Но, дали навистина е така. Судот е во рацете на граѓаните, но и на меѓународните институции кога тие ќе треба да го вреднуваат нашиот труд.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia